

20090911709

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 39s, став (1), став (2) и став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008 и 48/2009), член 46 став (1), став (2), став (3) и став (4), член 77 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика, на седницата, одржана на 20.07.2009 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

1) Во Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 138/2008), член 9 став (2) се менува и гласи:

„2) Бројот на членовите кои се распределуваат во секој задолжителен пензиски фонд се определува според приносот на задолжителниот пензиски фонд и висината на надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од Агенцијата, со користење на следната формула:

$$P_i = 0.7 * \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.3 * \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j} \quad , \text{ во случај кога сите}$$

односно, $R_i > 0$

$$P_i = 0.7 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_{ji}}} + 0.3 * \frac{R_i + |R_{\min}| + 0,01}{\sum_{j=1}^n (R_j + |R_{\min}| + 0,01)},$$

во случај кога постои $R_i \leq 0$
 каде $i = 1, \dots, n$

P_i е пондер за задолжителниот пензиски фонд i

n е број на задолжителни пензиски фондови

N_i е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со задолжителниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец

R_i е остварен принос на задолжителниот пензискиот фонд i со состојба на последниот ден од претходниот месец за претходните 36 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 36, а повеќе од 12 месеци, приносот се пресметува за сите месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за R_i се зема просекот од приносите на постојните задолжителните пензиски фондови.

R_{\min} е минималниот остварен принос од сите задолжителни пензиски фондови ($R_{\min} = \min(R_i)$).

2) Член 9 став (4) се менува и гласи:

“(4) Бројот на членовите кои се распределуваат во секој доброволен пензиски фонд се определува според приносот на доброволниот пензиски фонд и висината на надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од Агенцијата, со користење на следната формула:

$$P_i = 0.7 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.3 * \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j}, \quad \text{во случај кога сите } R_i > 0$$

односно,

$$P_i = 0.7 * \frac{1}{N_i} + 0.3 * \frac{R_i + |R_{\min}| + 0,01}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_{ji}} \sum_{j=1}^n (R_j + |R_{\min}| + 0,01)},$$

во случај кога постои $R_i \leq 0$

каде $i = 1, \dots, n$

P_i е пондер за доброволниот пензиски фонд i

n е број на доброволните пензиски фондови

N_i е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со доброволниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец

R_i е остварен принос на доброволниот пензискиот фонд i со состојба на последниот ден од претходниот месец за претходните 36 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 36, а повеќе од 12 месеци, приносот се пресметува за сите месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за R_i се зема просекот од приносите на постојните доброволни пензиски фондови.

R_{\min} е минималниот остварен принос од сите доброволни пензиски фондови ($R_{\min} = \min(R_i)$).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1311/8
20 јули 2009 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.